



ЛИБЕРТАС


- Насловна | Македонија | Пари | Култура | Свет | Шоу-Биз | Мозаик | Став | Спорт | Игри

Пуштен нов пат до Липковското езеро, финансиран од ИПА програмата на ЕУ

5.09.17 21:33
Прочитано : 404



MEDIAVENUS



Каневский: "Советский препарат для суставов годами скрывали от народа..."



Так восстанавливали себе суставы советские ученые...



Назвали засекреченное лекарство от боли в суставах, которое...



Я не поверил своим глазам! Засекреченный препарат для суставов...



Каневский: "Советские ученые нашли средство для восстановления суставов..."



Каневский посмел раскрыть секретный препарат для суставов...




Каневский: "Всплыла правда о секретном препарате для суставов..."



Секретное средство советских ученых, которое восстанавливает суставы...

Министерот за локална самоуправа Сухејил Фазлиу денеска присуствуваше на пуштањето на асфалтираниот патен правец кон Липковското Езеро, во должината од над 1.700 метри.



Како што соопшти Министерството за локална самоуправа, на пуштањето на патот присуствуваа и министерот Садула Дураку, претставниците од општина Липково, како и претставници на општината Саточва од Бугарија, со кои беше имплементиран проектот.

Оваа инвестиција е финансирана од Европската унија, односно од ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Македонија и Бугарија.

АКТУЕЛНО

Пребрај Прет



Во пожар кај Васиљеве изгоре салон за мебел, за малку избегната голема катастрофа



Мерсос: Проблемот со името требаше да се реши 1992/93, тогаш разговарав со Киро Глигоров, бевме многу блиску до решение



Момче нападнато со метален предмет во Скопје



Возач тешко повреден откако со автомобил излетал од патот



Грчките медиуми за интервјуто на премиерот Заев за МИА



Начин на употреба:
Возрасни: 2 капсули 3 пати дневно, 30-60 минути пред оброк, со 1-2 чаши вода.

БРЗО ЕДНОСТАВНО ДИНАРСКИ КАРТИ

СОЗДАДЕНИ ЕДНОСТАВНО

Станбен кредит

10 години фиксна каматна стапка од 3,75% без трошоци кон Банката

УНИБанка
Твојата Банка

Инфо центар: 02 3 111 111
www.unibank.mk

Единствен пробиотик со научна студија

Министерот Фазлиу истакна дека оваа инвестиција доаѓа како резултат на успешно реализиран проект во оваа општина.

– Проектот беше поддржан уште во првиот јавен повик од Програмата за прекугранична соработка помеѓу Македонија и Бугарија. Досега, во рамките на оваа програма се финансираат повеќе од 100 проекти, што значи дека Министерството за локална самоуправа заедно со партнерите од Бугарија, Министерството за регионален развој, и со финансиска поддршка од ЕУ, се финансирани повеќе од 100 партнерства долж пограничниот појас со што им е дадена шанса на исто толку субјекти да реализираат проекти или да ја продлабочат меѓусебната соработка, рече министерот Фазлиу.

Тој истакна дека во тек е реализацијата на нов јавен повик за предлог проекти во рамките на Програмата со Бугарија. – Двата повика се релевантни за Општина Липково и за други субјекти во овој регион. Очекуваме од вас идеи и иницијативи кои ќе имаат конкретни резултати, слични на овој патен сегмент за кој верувам дека ќе биде во функција на секој жител на вашата општина, но исто така и на секој посетител на Липковското езеро, истакна меѓу другото Фазлиу.

Оваа инвестиција е резултат на плодна прекугранична соработка меѓу Македонија и Бугарија, односно општина Липково и општина Саточва од Бугарија. Во рамките на проектот „Мисли за природата, водата и култура – биди европски турист“ асфалтираниот патен правец ќе го олесни протокот на сообраќајот и ќе има позитивно влијание за порастот на бројот на посетителите и туристите во овој регион.

Маж нападнат од четири непознати лица пред угостителски објект во Центар



Синдикатот на „CASA“ во среда ги почнува преговорите со менаџментот на рудникот




Нападнат полицаец во Ѓорче Петров



Три генерации луѓе фантоми живеат без лични документи во Тетово



Собранието го објави документот за гласање на доверба на владата



На интернет побараа да им ја ФОТОШОПИРААТ сликата од свршувачката, па ЗАЖАЛИЈА! #3 и #7 се ПРЕСМЕШНИ!

12 фотки кои покажуваат како СВЕТОТ изгледа низ ОЧИТЕ на различни ЖИВОТНИ

30 фотки кои ќе ги СКАРААТ вашите ОЧИ и вашиот МОЗОК!

Фотографот го погодил ВИСТИНСКИОТ МОМЕНТ - 21 фотка кои нема да верувате дека се РЕАЛНИ

ПРОСТАТИТ СЕ ЛЕКУВА за 5 дни! За да имате ПРОСТАТА като на 18, седнете в...

Брчките се изгладат пред очите ви, ако масажирате с...

Искаш да откажеш цигарите? Невероятна рецепта: вземи чаша вода и додели..

Аз съм на 57, а изгледам на 30! Всяка вечер използвам сода...

Sponsored by adnow

Berlin - H4 Hotel
Berlin Alexanderplatz

Book

Rovinj - Family Hotel Amarini

Book

Нудите работа?
Објавете онлајн оглас БЕСПЛАТНО, БРЗО, БЕЗ посредништво, БЕЗ ограничувања!

ОСТАНАТИ ВЕСТИ



Непознати лица нападнале маж на булеварот „Гоце Делчев“



Во пожар кај Василево изгоре салон за мебел, за малку избегната голема катастрофа



Мерсос: проблемот со името требаше да се реши 1992/93, тогаш разговарав со Киро Глигоров, бевме многу блиску до решение



Момче нападнато со метален предмет во Скопје



Возач тешко повреден откако со автомобил излетал од патот



Грчките медиуми за интервјуто на премиерот Заев за МИА



Маж нападнат од четири непознати лица пред угостителски објект во Центар



Синдикатот на „Саса“ во среда ги почнува преговорите со менаџментот на рудникот



Нападнат полицаец во Горче Петров



Тетовец нападнат со пиштол пред својата куќа

Запиши се во
Стипендирана школа
веќе од 300 евра по



HEAD BIDDER

powered by **IMX** fidelity

Personal Header B
wrapper construct

Plug-and-play.
No fees.

HEAD BIDDER

Personal Header
wrapper constru


Supply side
that helps to
Digital Ad De

Online **Publi**
of all shapes
sizes are inv

learn more >





IMX
fidelity





© 2012-2018 Copyright **Libertas.mk**. All Rights reserved.

 **HEAD BIDDER**
powered by  fidelity

Personal Header Bidding
wrapper constructor.

Plug-and-play.
No fees.

GET IT!



совет за етика во
медиумите на македонија

Нашата редакција е членка на Советот за етика во медиумите на Македонија (CEMM), со што целосно се залагаме за почитување на етиката и професионалните стандарди во известувањето. CEMM е тело за саморегулација во медиумите и е орган што ги разгледува и одлучува по жалбите во однос на известувањето на медиумите .